


3.2 ДЕПОЗИТИ



Со избор на конкретен депозит имате можност за:

Извештаи – преглед на приливи и одливи


Прилив – опција да дополните депозит, оваа услуга е достапна само клиенти физички лица

Одлив – опција да повлечете средства од депозит, оваа услуга е достапна само клиенти физички лица

Детали – информации за депозитот

Отворање на депозит

Преку таб Депозити може да се отвори нов депозит и да се прегледаат сите постоечки депозити. На првиот екран од таб Депозити со избор на полето “Отворете нов депозит”, има можност да се избере депозитен продукт.



Отворање на депозит

Умна депозитна сметка

Растечка камата и можност за дополнување и повлекување на средства во секое време без раскинување на Вашиот депозит.

Валута
MKD / EUR

Минимално салдо
15000 MKD / 250 EUR

Рок (месеци)
12 месеци / 24 месеци

Каматни стапки

Метод на пресметка на камата
По доспевање

ИЗБЕРЕТЕ

Отворање на депозит

Умна депозитна сметка

Изберете валута

Изберете сметка

Салдо --

Изберете период

Метод на пресметка на камата

Датум на валута
04/09/2025

Согласен/а сум со Општи услови за користење на услуги во електронските сервиси и Тарифата на надоместоци на УНИБанка, како и со процедурите на УНИБанка за работа преку e-unibank, истите ги разбираам и се обврзувам да ги почитувам.

ДОГОВОР

Отворање на депозит

Депозит со фиксна каматна стапка (Депозит Фикс)

Стандарден орочен депозит со максимален рок до 36 месеци, со можност за дополнителни вложувања

Валута
MKD / EUR / USD

Минимално салдо
1000 MKD / 10 EUR / 10 USD

Рок (месеци)
1 месец / 3 месеци / 6 месеци / 12 месеци / 24 месеци / 36 месеци

Каматни стапки

Метод на пресметка на камата
По доспевање / Месечно

ИЗБЕРЕТЕ

Отворање на депозит

Депозит со фиксна каматна стапка (Депозит Фикс)

Изберете валута

Изберете сметка

Салдо --

Изберете период

Метод на пресметка на камата

Датум на валута
04/09/2025

Согласен/а сум со Општи услови за користење на услуги во електронските сервиси и Тарифата на надоместоци на УНИБанка, како и со процедурите на УНИБанка за работа преку e-unibank, истите ги разбираам и се обврзувам да ги почитувам.

ДОГОВОР

По изборот на депозитен продукт потребно е да изберете:

- валута во која ќе се отвори новиот депозит
- платежна сметка на која се наоѓаат средствата наменети за отворање нов депозит
- период на орочување на депозитот – 1,3,6,12,24 или 36 месеци
- метод на пресметка на камата – по доспевање или месечно

Договор

ДОГОВОР бр. _____ за паричен депозит
Склучен преку електронско банкарство, на ден 04/09/2025 година помеѓу:

1. Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, со седиште на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со ЕМБС 4646088, (понатаму: Банка) и
2. Лицето _____

(понатаму: Депонент)

Член 1
Депонентот неотповикливо орочува депозит во износ _____ со букви: _____ кој се води на депозитна сметка со број _____ (понатаму: депозитна сметка), на рок од 12 (дванаесет) месеци . Депозитот кај Банката станува активен со уплата на средствата од платежната сметка на Депонентот на неговата депозитна сметка во Банката. Во текот на целиот период на важност на Договорот, Депонентот има право да пренесува средства од сопствената платежна на депозитната сметка.

Член 2
Банката на средствата од депозитот ќе пресметува камата, во висина која ќе биде определена во зависност од редовните

АВТОРИЗИРАЈ

Отворање на депозитна сметка

Депозитот е успешно отворен.

Договорот може да го видите преку Доставени документи.

ЗАВРШЕНО

Со избор на полето Договор се генерира Договор за паричен депозит. За да се отвори депозитот потребно е да се авторизира договорот. По избор на полето Авторизирај и потпишување на истиот, новиот депозит е отворен.

Надополнување на депозит

Преку табот Депозити, со листање на десно на првиот екран се добива преглед на сите постоечки депозити.

Со избор на депозитот се добиваат информации за депозитот и можност за надополнување. Полето “Прилив” води кон екран за надополнување на депозитот.

Се внесува износ на надополнување на депозитот и се авторизира.

The image displays three sequential screenshots of the UNI Bank mobile application interface, illustrating the process of topping up a deposit.

Скриншот 1 (Left): The screen is titled "Сметки и Депозити" (Accounts and Deposits). It features a tab bar at the top with "Сметки" (Accounts) and "Депозити" (Deposits). The "Депозити" tab is active. Below the tabs, there is a large orange button labeled "ОТВОРЕТЕ НОВ ДЕПОЗИТ" (Open New Deposit).

Скриншот 2 (Middle): This screen shows the details of a selected deposit. It includes the IBAN, the deposit type ("Стандарден депозит 12м"), and the current balance ("Салдо на сметката"). Below this, there are four circular icons: "Извешти" (Reports), "Прилив" (Top-up), "Одучи" (Withdraw), and "Детали" (Details). The "Прилив" icon is highlighted with a red square. Below the icons, a section titled "Последни трансакции" (Recent Transactions) lists several transactions with dates and descriptions.

Скриншот 3 (Right): This screen is titled "Прилив на депозит" (Deposit Top-up). It contains fields for "Износ" (Amount) with a dropdown menu set to "MKD" and a value of "240017018561274MKD", and a "Салдо" (Balance) field. Below these fields, the bank's name "Универзална Инвестициона банка АД Скопје" and its ID "240000000000417MKD" are displayed. There is also a field for "Шифра на плаќање" (Payment Code) with the value "486". The "Опис" (Description) field contains the text "Пренос на средства на депозитна сметка". The "Датум" (Date) field shows "04/09/2025". At the bottom, there is a large orange button labeled "АВТОРИЗИРАЈ" (Authorize).